

Врз основа на член 19 од Законот за ревизија (Службен весник на РМ бр. 158/10, 135/11, 188/13,43/14,138/14,145/15,192/15, 23/16 и 83/18), член 25 став 7 алинеа 8 од Статутот на Институтот на овластени ревизори на РМ (ИОРРМ) и Одлуката за измена на Тарифникот за висината на членарината на ИОРРМ бр. 0202-323/01 од 29.10.2018 год. на која Советот за унапредување и развој на ревизијата на Р.Македонија има дадено согласност со Одлука од 07.11.2018 година, Управниот одбор на ИОРРМ на седницата одржана на 14.12.2018 година, донесе :

## **ТАРИФНИК**

### **за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува Институтот на овластени ревизори на РМ (пречистен текст)**

#### **Извори на средства за финансирање**

##### **Член 1**

- (1) Со овој Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРМ, се уредуваат висината на членарината и надоместоците што ги наплаќа Институтот на овластени ревизори на РМ од страна на своите членови и други правни и физички лица, а се поврзани со надлежностите на Институтот на овластени ревизори на РМ согласно Законот за ревизија.
- (2) Извори на средства за финансирање на Институтот на овластени ревизори на РМ се обезбедуваат од:
  - Годишната членарина од членовите на ИОРРМ;
  - Надоместокот за обуката и за полагање на стручниот испит;
  - Грантови и донации одобрени од Собранието на Институтот, освен грантови и донации од меѓународни финансиски институции и Буџетот на Република Македонија за кои не е потребно одобрение од Собранието на Институтот;
  - Приходи од издавачка дејност и
  - Други извори на приходи.

#### **Членарина**

##### **Член 2**

- (1) Годишната членарината за овластените ревизори изнесува 6.000,00 денари.
- (2) Годишната членарината за дрштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци изнесува 1% од вкупно остварените приходи во претходната година.
- (3) Субјектите од став (1) и (2) погоре се должни годишната членарина да ја уплатат најдоцна до 31 март за тековната година.
- (4) По исклучок на став 2 од овој член, при престанок на работа на друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец, истите се должни да платат членарина која изнесува 1% од вкупно остварените приходи во тековната година до моментот на престанокот на вршење на дејноста.

## **Испит за стекнување звање ревизор**

### **Член 3**

- (1) Надоместокот за полагање на испитот за стекнување звање ревизор изнесува 9.200,00 денари за секој дел од испитот посебно. Овој надоместок се однесува на испитот што се спроведува согласно член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за ревизија ('Службен весник на РМ' број 188/2013 година).
- (2) Надоместокот за издавање уверение за ревизор изнесува 1.000,00 денари.

## **Континуирано професионално усовршување**

### **Член 4**

- (1) Висината на надоместокот за присуство на предавањата за Континуирано професионално усовршување, организирани од страна на ИОРРМ, изнесува:
  - а. 1.000,00 денари по лице на ден за предавање во времетраење до 4 часа.
  - б. 2.000,00 денари по лице на ден за предавање во времетраење кое надминува 4 часа.
- (2) Надоместокот за електронско следење на КПУ, за кое што се признаваат 8 часа КПУ изнесува 7.000 денари.

## **Издавање на потврди**

### **Член 5**

- (1) ИОРРМ издава потврди, како што се Потврда за членство во ИОРРМ, Потврда за изречени дисциплински мерки и други потврди по барање на членовите на ИОРРМ.
- (2) Висината на надоместокот за издавање на потврдите од став(1) погоре изнесува 500,00 денари за правни лица (друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци) и 150,00 денари за физички лица, членови на ИОРРМ.
- (3) Барањата за доставување потврди ги доставуваат правните, односно физичките лица за кој истите треба да се издадат, со напомена за каква потврда се работи и за која цел се издава. Во случај на потврди за физички лица вработени кај правни лица (друштва за ревизија или овластени ревизори - трговци поединци), барањето може да го достави правното лице.

## **Контрола на квалитет**

### **Член 6**

- (1) Проверките кои што не се предвидени во редовниот циклус за спроведување на проверки на контрола на квалитет се вршат со одлука на Управниот одбор на ИОРРМ.
- (2) Согласно Правилникот за начинот и постапката на контрола на квалитетот на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори-трговци поединци, доколку субјектот на контрола, со постапката за контрола на квалитетот, добил оценка „потребни се значајни подобрувања“ или “незадоволително“, ќе биде земен за контрола со планот на контроли на квалитет за следната година, како контрола надвор од редовниот циклус.
- (3) Висината на надоместокот што го плаќа субјект за спроведување на проверка на контрола на квалитет од ставот (1) и ставот (2) од овој член, изнесува 3.150,00 денари по ефективен работен час по контролор на квалитет поминат на проверката на контрола на квалитет.

- (4) Трошоците за спроведување на контролата од ставот (1) паѓаат на товар на првичниот подносител на барањето за контролата.
- (5) Трошоците за спроведување на проверката од ставот (2) паѓаат на товар на друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.
- (6) Под првичен подносител на барањето за контрола не се сметаат Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.

#### **Датум на стапување во сила**

#### **Член 7**

- (1) Овој Тарифник за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРРМ стапува во сила со денот на неговото донесување на седница на Управниот одбор на ИОРРМ, а ќе се применува по добивање на согласност од страна на Советот за унапредување и надзор на ревизијата на РМ.

Претседател на ИОРРМ

Драган Димитров